

20160581542

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/01, 50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 105/09, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1

Во Правилникот за спроведување на Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 6/05, 44/06, 137/06, 25/08, 54/08, 125/08, 53/09, 94/09, 122/09, 46/10, 85/10, 156/10, 29/12, 97/12, 106/12, 187/13, 98/14, 172/14, 59/15, 76/15 и 104/15), членот 7 се менува и гласи:

„Испраќање на алкохол и алкохолни пијалаци
од акцизен склад

Од акцизниот склад во една календарска година се испраќаат најмалку:

1. 150.000 литри пиво или,
2. 1.200 литри ферментирани пијалаци или,
3. 1.200 литри меѓупроизводи или,
4. 1.200 литри етил алкохол и/или алкохолни пијалоци.“

Член 2

Во членот 16 ставот (5) се менува и гласи:

„По поднесено барање и со претходна согласност од министерот за финансии, Царинската управа може да одобри примена на упростен акцизен документ наместо акцизен документ, доколку движењето на акцизни добра се врши помеѓу акцизни складови на ист имател на акцизна дозвола во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг, а за тоа постои стопанска потреба и не се нарушуваат даночните принципи.“

По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:

„(8) Барањето за примена на упростен акцизен документ од став (5) на овој член се поднесува на образец „АК-УАД“ кој е составен дел на овој правилник.“

Член 3

Во членот 18 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5) кои гласат:

„(4) Врз основа на поднесено барање до Царинската управа, превозникот, царинскиот декларант или сопственикот на добрата можат да дадат гаранција за транспортот на добрата во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг наместо испраќачот.

(5) Барањето од став (4) на овој член се поднесува на образец „Б-ГТ“ кој е составен дел од овој правилник.“

Член 4

Во членот 21 во ставот (1) по точката 3 се додава нова точка 4 која гласи:

„4. Акцизна пријава за мал независен производител на пиво (Образец „АКЦ-МНПП“).“

Член 5

По членот 21 се додава нов член 21-а кој гласи:

„Член 21-а

(1) Во случаите од членовите 36-а став (3) и 42-г став (3) од Законот за акцизите, акцизниот обврзник заради доплата на акциза поднесува барање до Царинската управа.

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува на образец „АК-ДА“ кој е составен дел на овој правилник.“

Член 6

По членот 29-а се додава нов член 29-б кој гласи:

„Член 29-б

„(1) Во случаите од член 29 и 29-а од овој правилник се поднесува барање за враќање на акциза до Царинската управа.

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува на образец „АК-БВ“ кој е составен дел на овој правилник.“

Член 7

Во членот 34 став (1), по точката 6 се додава нова точка 7 која гласи:

„7. тип 7 со 60мм x 15 мм.“

Во ставот (17) зборовите „5 и 6“ се заменуваат со зборовите „ 5, 6 и 7“.

Ставот (20) се брише.

Член 8

Во членот 39 ставот (1) се менува и гласи:

„Контролните марки тип 1 и 2 се изработуваат од бездрвна хартија во правоаголна форма со димензии:

1. тип 1 со 44мм x 20мм;

2. тип 2 со 44мм x 20мм“

Ставот (21) се брише.

Член 9

Во членот 41 став (1) точката 10 се менува и гласи:

„попис на затечени залихи на тутунски добра во акцизен склад, надвор од акцизен склад и затечени залихи на подигнати контролни марки на денот на почетокот на примената на зголемената акциза за тутунски добра и на денот на почетокот на примената на зголемената малопродажна цена. ”

Точката 11 се менува и гласи:

„податоци од страна на овластениот дистрибутер за затечени залихи на тутунски добра во своите складови и во други свои простори, како и во складовите и просторите на со нив поврзани друштва.“

По точката 11 се додаваат две нови точки 12 и 13 кои гласат:

„12. попис на затечени залихи на меѓупроизводи и етил алкохол во акцизен склад, надвор од акцизен склад и затечени залихи на подигнати контролни марки на денот на почетокот на примената на зголемената акциза за меѓупроизводи и етил алкохол и

13. податоци од страна на овластениот дистрибутер за затечени залихи на меѓупроизводи и етил алкохол во своите складови и во други свои простори, како и во складовите и просторите на со нив поврзани друштва.“

Член 10

Членот 41-а се менува и гласи:

„Водење на евиденции на увозникот на меѓупроизводи и етил алкохол на денот на почетокот на примена на зголемената акциза за меѓупроизводи и етил алкохол

(1) За водење на евиденции на увозникот на меѓупроизводи и етил алкохол на денот на почетокот на примената на зголемената акциза за меѓупроизводи и етил алкохол потребни се следните податоци:

1. попис на затечени залихи на подигнати контролни марки кај увозникот на меѓупроизводи и етил алкохол,
2. попис на затечени залихи на меѓупроизводи и етил алкохол со и без залепени контролни марки во складови на увозникот на меѓупроизводи и етил алкохол и
3. податоци од страна на овластениот дистрибутер за затечени залихи на меѓупроизводи и етил алкохол во своите складови и во други свои простори.“

Член 11

По член 41-а, се додава нов член 41-б кој гласи:

„Член 41-б

Водење на евиденции на увозникот на тутунски добра на денот на почетокот на примената на зголемената акциза за тутунски добра и на денот на почетокот на примената на зголемената малопродажна цена

(1) За водење на евиденции на увозникот на тутунски добра на денот на почетокот на примената на зголемената акциза за тутунски добра и на денот на почетокот на примената на зголемената малопродажна цена, потребни се следните податоци:

1. попис на затечени залихи со и без залепени контролни марки во складови на увозникот на тутунски добра,
2. попис на затечени залихи на тутунски добра во складовите на увозникот и
3. податоци од страна на овластениот дистрибутер за затечени залихи на тутунски добра во своите складови и во други свои простори.“

Член 12

По член 42 се додава нов член 42-а кој гласи:

„Бришење од регистарот на имателите на акцизна дозвола и бришење од регистарот на имателите на акцизно одобрение

(1) Барањето за бришење од регистарот на имателот на акцизна дозвола согласно член 56 став (1) точки 1) и 2) и став (2) точки 1) и 2) од Законот за акцизите, се поднесува до Царинската управа.

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува на образец „АК-ББР“ кој е составен дел на овој правилник.“

Член 13

Обрасците на контролните марки за обележување на меѓупроизводи и етил алкохол и обрасците на контролните марки за обележување на тутунски добра, се заменуваат со нови обрасци кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 14

Одредбите на членовите 2, 3, 6 и 12 од овој правилник ќе отпочнат да се применуваат со денот на отпочнувањето на примената на членовите 4, 5, 9 и 17 од Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16)

Одредбите на членовите 5, 9, 10 и 11 од овој правилник ќе отпочнат да се применуваат од 1 јули 2016 година.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-1837/2
24 март 2016 година
Скопје


Министер за финансии,
Зоран Ставрески, с.р.

Контролни марки за обележување на меѓупроизводи и етил алкохол


Тип 1 (димензија 20мм x 130 мм)



Тип 2 (димензија 15мм x 80 мм)



Тип 3 (димензија 15мм x 60 мм)




Тип 4 (димензија 20мм x 130 мм)




Контролни марки за обележување на меѓупроизводи и етил алкохол (самолепливи)

Тип 5 (димензија 15мм x 60 мм)



Тип 6 (димензија 15мм x 60 мм)




Тип 7 (димензија 15мм x 60 мм)




Контролни марки за обележување на тутунски добра

Тип 1 (димензија 44 мм x 20 мм)



Тип 2 (димензија 44 мм x 20 мм)



АКЦ - МНПП



Даночен број
Скратен назив и адреса на
вистинско седиште за
контакт

АКЦИЗНА ПРИЈАВА

за мали независни
производители на пиво

Датум и број на прием

Акцизен период

Рок на поднесување

Исправка на
акцизна пријава

Ред. бр	Опис	
1	Вкупна количина на пиво во претходните акцизни периоди од календарската година	литри
1.1	Количина на пиво без лиценца	
1.2	Количина на пиво со лиценца	
1.3	Вкупно	
2	Пресметана/платена акциза во претходните акцизни периоди од календарската година	денари
2.1	Акциза на пиво без лиценца	
2.2	Акциза на пиво со лиценца	
2.3	Вкупно	
3	Количина на пиво за тековен акцизен период	литри
3.1	Количина на пиво без лиценца	
3.2	Количина на пиво со лиценца	
3.3	Вкупно	
4	Вкупна количина на пиво од претходните акцизни периоди и тековниот акцизен период	литри
4.1	Количина на пиво без лиценца (1.1 + 3.1)	
4.2	Количина на пиво со лиценца (1.2 + 3.2)	
4.3	Вкупно (4.1+4.2)	
5	Висина на акциза за тековен акцизен период	
5.1	Просечен степен на алкохол	
5.2	Пропишана специфична акциза од член 38-б за соодветна група на производители по количини (4.3	
5.3	Пропишана специфична акциза за пиво со лиценца (член 36 став 1)	
5.4	Износ на акциза на пиво без лиценца (3.1x 5.1 x 5.2)	
5.5	Износ на акциза на пиво со лиценца (3.2 x 5.1 x 5.3)	
6	Износ за доплата на акциза од претходни акцизни периоди за пиво без лиценца	
6.1	Количина на пиво без лиценца во литри (1.1)	
6.2	Просечен степен на алкохол	
6.3	Висина на акциза по стапка на пониската група на мали производители (член 38-б)	
6.4	Висина на акциза по стапка на повисоката група на мали производители (член 38-б)	
6.5	Разлика во стапки (6.4 - 6.3)	
6.6	Износ на акциза за доплата (6.1x 6.2 x 6.5)	
7	Вкупен износ на акциза	денари
7.1	Акциза за пиво без лиценца за тековен акцизен период(5.4)	
7.2	Акциза на пиво со лиценца за тековен акцизен период (5.5)	
7.3	Износ на акциза за доплата за претходни акцизни периоди (6.6)	
	ВКУПНА АКЦИЗА (7.1+7.2+7.3)	

АКЦ - МНПП

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА АКЦИЗНАТА ПРИЈАВА

Изјавувам по полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

име и презиме (со печатни букви)

Својство

директор/сопственик/овластено лице

Потпис и печат

Датум на
поднесување

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Имателите на акцизна дозвола - мали независни производители на пиво се должни да поднесат акцизна пријава за мал независен производител на пиво за секој акцизен период во рок од 15 дена по истек на секој календарски месец.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Износите се искажуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за единствениот даночен број, скратениот назив и адресата на вистинското седиште за контакт и акцизниот период за кој се поднесува пријавата.

Реден број 1 - Вкупна количина на пиво во претходните акцизни периоди од календарската година

Се внесуваат количините на пиво одделно за пиво со лиценца и пиво без лиценца и вкупната произведена количина на пиво за сите претходни акцизни периоди од почетокот на производството во текот на една календарска година.

Реден број 2 - Пресметана/платена акциза во претходните акцизни периоди од календарската година

Се внесува вкупно пресметаната/платената акциза одделно и тоа акциза на пиво без лиценца, акциза на пиво со лиценца и вкупната пресметана акциза на пиво за претходните акцизни периоди во календарската година во зависност од степенот на алкохол во пивото.

Реден број 3 - Количина на пиво за тековен акцизен период

Се внесуваат количините на пиво во литри одделно за пиво без лиценца, пиво со лиценца и вкупно произведената количина на пиво за тековниот акцизен период.

Реден број 4 - Вкупна количина на пиво од претходните акцизни периоди и тековниот акцизен период

Се внесуваат вкупните количини на пиво без лиценца, со лиценца и вкупната произведена количина на пиво во сите претходни акцизни периоди од почетокот на производството во текот на една календарска година заклучно со тековниот акцизен период.

Реден број 5 - Висина на акциза за тековен акцизен период

Се пресметува акцизата на пиво без лиценца според специфичната акциза од соодветната група за мали производители и степенот на алкохол, акцизата на пиво со лиценца според специфичната акциза пропишана во член 36 став (1) и степенот на алкохол, како и вкупно пресметаната акциза за тековниот акцизен период.

Реден број 6 - Износ за доплата на акциза од претходни акцизни периоди за пиво без лиценца

Се внесува вкупно произведената количина на пиво без лиценца во претходните акцизни периоди од календарската година, степенот на алкохол, специфичните акцизи по групи на мали производители, разликата меѓу специфичната акциза за повисоката група на мали производители и за пониската група (член 38-б) и износот на акциза за доплата.

Реден број 7 - Вкупен износ на акциза

Се прикажува вкупниот износ на акциза кој малиот независен производител на пиво е должен да ја плати во законски предвидениот рок, односно во рок од 15 дена по истек на секој календарски месец и тоа прикажан по износ на акциза за пиво без лиценца, пиво со лиценца, износот на акциза за доплата и вкупниот износ на акциза.

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Акцизната пријава за мал независен производител на пиво ја потпишува своерачно одговорното лице на трговското друштво или од него овластено лице.

АК-ДА



Пополнува Царинска управа

Датум и број
на прием

БАРАЊЕ ЗА ДОПЛАТА НА АКЦИЗА*

1 Даночен обврзник

ЕДБ на обврзникот

1.1

Скратен назив - фирма

1.2

Адреса на седиште

1.3

број

поштенски број

населено место

општина

телефон

телефакс

е-пошта

2 Податоци за акцизата

Износ на дополнителна акциза

2.1

3 Основ за доплата на акцизата

Доплата на акциза на затечена залиха при зголемување на акциза која е поголема од платената акциза за подигнатите контролни марки за обележување на меѓупроизводи и етил алкохол (член 36-а став (3))

Доплата на акциза на затечена залиха при зголемување на акциза која е поголема од платената акциза за подигнатите контролни марки за обележување на тутунски добра (член 42-г став (3))

Доплата на акциза на затечена залиха при зголемување на малопродажна цена која е поголема од платената акциза за подигнатите контролни марки за обележување на тутунски добра (член 42-г став (3))

4 Прилози (документи/решенија/записници, пресметка на дополнителна акциза)

Пресметка на акциза
Записник од попис на затечени залихи на меѓупроизводи и етил алкохол обележани со контролни марки
Записник од попис на затечени залихи на меѓупроизводи и етил алкохол без контролни марки
Записник од попис на затечените залихи на подигнати контролни марки за обележување на меѓупроизводи и етил алкохол
Записник од дистрибутер од попис на затечени залихи на меѓупроизводи и етил алкохол обележани со контролни марки
Копија од објава на малопродажна цена во Службен весник
Записник од попис на затечени залихи на тутунски добра обележани со контролни марки
Записник од попис на затечени залихи на тутунски добра без контролни марки
Записник од попис на затечените залихи на подигнати контролни марки за обележување на тутунски добра
Записник од дистрибутер од попис на затечени залихи на тутунски добра обележани со контролни марки

Датум на обработка	Д Д М М Г Г Г Г	Пополнува Царинската управа
Потпис на обработувачот		
Забелешка		

- 1.1 Впишете го вашиот единствен даночен број добиен од Управата за јавни приходи
- 1.2 Наведете го скратениот назив на фирмата
- 1.3 Наведете ја адресата на вистинско седиште за контакт (локација на која претежно ја вршите дејноста). На оваа адреса Царинската управа ќе ви доставува решенија, известување и др.
- 2.1 Впишете го износот на акцизата за доплаќање
- 3 Опис на основот и законските одредби по кој се бара доплаќање на акцизата
- 4 Наведете ги по назив и број документите/решенијата/записниците/пресметката на акциза кои се доставуваат во прилог

За одговорни лица наведете:

- 5.1 Единствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на одговорното лице во фирмата
- 5.2 Единствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на полномошникот на одговорното лице во фирмата

Зависно од основот за барањето за враќање на акцизата во прилог се доставуваат наведените документи и по потреба како доказ и други дополнителни документи

Наведете го датумот на поднесување и задолжително потпишето го барањето.

*Барање за доплата на акциза во случаите од членовите 36-а став (3) и 42-г став (3) од Законот за акцизите

АК-ББР



Пополнува Царинската управа

Датум и број
на прием

БАРАЊЕ ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ИМАТЕЛИ НА АКЦИЗНА ДОЗВОЛА/АКЦИЗНО ОДОБРЕНИЕ

☐	АКЦИЗНА ДОЗВОЛА
☐	АКЦИЗНО ОДОБРЕНИЕ

1 Даночен обврзник

ЕДБ на обврзникот	1.1			
Скратен назив - фирма	1.2			
Адреса на седиште	1.3	број		
		поштенски број	населено место	општина
		телефон	телефакс	
		е-пошта		

2 Податоци за документот

Број на акцизна дозвола	2.1	
Датум на издавање	2.2	
Број на акцизно одобрение	2.3	
Датум на издавање	2.4	

3 Причини поради кои се бара барање за бришење од регистар на иматели на акцизна дозвола/акцизно одобрение

--	--

4 Прилози

--	--

5 Одговорни лица

Одговорно лице	ЕМБГ	5.1																	
	Име и презиме																		
Полномошник	ЕМБГ	5.2																	
	Име и презиме																		

АК-БВ



Пополнува Царинската управа

Датум и број
на прием

БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА АКЦИЗА *

1 Даночен обврзник

ЕДБ на обврзникот

1.1

Скратен назив - фирма

1.2

Адреса на седиште

1.3

број

поштенски број

населено место

општина

телефон

телефакс

е-пошта

2 Податоци за банкарската сметка на која ќе се изврши враќањето на акцизата

Сметка број

2.1

Депонент банка

2.2

3 Податоци за акцизата

Износ на акциза

3.1

Вид на акциза

3.2

Уплатна сметка

3.3

Приходна шифра

3.4

4 Основ за враќање на акцизата

☐

Враќање на акцизни добра со платена акциза во акцизен склад (член 26 став (1) точка 1))

☐

Уништени или денатурирани акцизни добра со платена акциза под царински надзор (член 26 став (1) точка 2))

☐

Доказливо оштетени контролни марки при нивното печатење со платена акциза за обележување на тутунски добра (член 26 став (3))

5 Прилози (документи за докажување на основаноста на барањето и доказ за платената

☐

Доказ за платената акциза

☐

Испратница и фактура од лицето кое ги враќа добрата на имателот на акцизната дозвола

☐

Изјава за причините за враќањето на добрата во акцизниот склад

☐

Записник кој го потпишуваат овластените лица од Царинска управа и овластени лица од барателот за уништување или денатурирање

☐

Фактура за набавени акцизни добра

☐

Записник заверен од овластени лица од барателот со листа на оштетени контролни марки по сериски број

☐

Број на решение со кое се задолжени оштетените контролни марки залепени на табак хартија

☐
☐

АК-ЈУА Д



Пополнува Царинска управа

Датум и број
на прием

БАРАЊЕ ЗА ПРИМЕНА НА УПРОСТЕН АКЦИЗЕН ДОКУМЕНТ

1 Даночен обврзник

ЕДБ на обврзникот

1.1

Скратен назив - фирма

1.2

Адреса на седиште

1.3

број

поштенски број

населено место

општина

телефон

телефакс

е-пошта

2 Податоци за акцизната дозвола

Број на акцизна дозвола

2.1

Датум на издавање

2.2

3 Податоци за акцизните склади

4 Прилог

Документот кој ќе се употребува како упростен акцизен документ мора да ги содржи најмалку следните елементи:

☐ Број на документот☐ Број и адреса на акцизниот склад од каде што се испраќаат акцизните добра☐ Број и адреса на акцизниот склад каде што се примаат акцизните добра☐ Име на превозникот и регистарски број на возилото☐ Ознака: "упростен акцизен документ"☐ Датум на испраќање од акцизниот склад☐ Испратени количини според видот на акцизните добра☐ Датум на прием на акцизните добра☐ Примени количини според видот на акцизните добра☐ Потпис на примателот

5 Одговорни

Одговорно лице

ЕМБГ

5.1

Име и презиме

ЕМБГ

5.2

Име и презиме

Полномошни

Потврдувам дека податоците наведени во ова Барање се точни и целосни

Датум на поднесување

д д м м г г г г

Потпис

Датум на обработка

д д м м г г г г

Пополнува Царинската управа

Потпис на обработувачот

Забелешка

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

- 1.1 Впишете го вашиот единствен даночен број добиен од Управата за јавни приходи
- 1.2 Наведете го скратениот назив на фирмата
- 1.3 Наведете ја адресата на вистинско седиште за контакт (локација на која претежно ја вршите дејноста). На ова адреса Царинската управа ќе ви доставува решенија, известување и др.
- 2.1 Впишете го број на акцизната дозвола
- 2.2 Впишете го датумот на издавање на акцизната дозвола
- 3 Наведете ги податоците за акцизните складови по број, локација и адреса
- 4 Задолжително приложете го документот наведен во рубрика "Прилог".

За одговорни лица наведете:

- 5.1 Единствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на одговорното лице во фирмата
 - 5.2 Единствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на полномошникот на одговорното лице во фирмата
- Наведете го датумот на поднесување и задолжително потпишете го барањето.



**БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОЕДИНЕЧНА ГАРАНЦИЈА
ПРИ ТРАНСПОРТ НА АКЦИЗНИ ДОБРА ОД ДРУГО ЛИЦЕ**

(Образец Б –ГТ)

Датум и број на прием

--

Подносителот на барањето – испраќачот согласно член 11 став (4) од Законот за акцизите и член 18 став (4) од Правилникот за спроведување на Законот за акцизите бара од надлежниот царински орган да одобри гаранција за транспортот на добрата во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг да даде превозникот, царинскиот декларант или сопственикот на добрата.

1. Податоци за подносителот на барањето - испраќачот				
Назив				
Адреса				
Даночен број				
Телефон/ е-маил				
2. Податоци за лицето кое дава гаранција за транспорт				
Назив/ Име и презиме	Својство	Вид на гаранција	Адреса	Телефон/ е-маил
	☐ Превозник ☐ Царински декларант ☐ Сопственик на добрата	☐ Банкарска гаранција ☐ Готовински депозит		
3. Подносител на барањето				
Име и презиме на овластено лице				
Потпис на овластено лице				
(м.п.)				